



FRG
ВЕТЕРИНАРНО ЗДРАВСТВЕН СЕРТИФИКАТ
Health Certificate



За разладени, замрзнати или подготвени жабји батаци наменети за исхрана на луѓето за увоз во Република Северна Македонија
For chilled, frozen or prepared frogs' legs intended for human consumption for dispatch to the Republic of North Macedonia

Земја/Country		Ветеринарно Здравствен Сертификат за Република Северна Македонија / Veterinary Certificate to Republic of North Macedonia				
Дел I: Детали за испратената пратка Part I: Details of dispatched consignment	I.1. Испраќач / Consignor Име / Name Адреса / Address Тел. / Tel.		I.2. Референтен број на сертификатот / Certificate reference number		I.2.a	
			I.3. Централен Надлежен Орган / Central Competent Authority			
			I.4. Локален Надлежен Орган / Local Competent Authority			
	I.5. Примач / Consignee Име / Name Адреса / Address Поштенски број / Postal code Тел. / Tel.		I.6.			
	I.7. Земја на потекло / Country of origin	ИСО код / ISO code	I.8.	I.9. Земја на дестинација / Country of destination	ИСО код / ISO code	I.10.
	I.11. Место на потекло / Place of origin Име / Name Адреса / Address	Број на одобрение / Approval number		I.12.		
I.13. Место на натовар / Place of loading		I.14. Дата на поаѓање / Date of departure				
I.15. Средства за транспорт / Means of transport Авион / <input type="checkbox"/> Брод / <input type="checkbox"/> Железнички вагон / <input type="checkbox"/> Aeroplane Ship Railway wagon Средство за патен сообраќај / <input type="checkbox"/> Друго / <input type="checkbox"/> Road vehicle Other / Друго Идентификација / Identification Документ на кој се повикува / Documentary references		I.16. Влезен ВИМ на ГП во РСМ / Entry VIP in RNM		I.17.		
I.18. Опис на стоката / Description of commodity			I.19. Код на стоката (ХС код) / Commodity code (HS code) 02.08.90			
I.21. Температура на производот / Temperature of the product		Собна / <input type="checkbox"/> Ambient	Разладено / <input type="checkbox"/> Chilled	Смрзнато / <input type="checkbox"/> Frozen	I.20. Количество / Quantity	
I.22. Број на пакувања / Number of packages		I.23. Идентификација на контејнеро/Број на пломба / Identification of container/Seal number		I.24. Вид на пакување / Type of packaging		
I.25. Пратките се наменети за / Commodities certified for		Исхрана на луѓе / Human consumption <input type="checkbox"/>				
I.26.		I.27. За увоз или влез во РСМ / For import or admission into RNM <input type="checkbox"/>				
I.28. Идентификација на стоките / Identification of the commodities						
Видови (Научно име) / Species (Scientific name)	Тип на обработка / Treatment type	Одобрен број на објектот / Approval number of the establishment		Број на пакувања / Number of packages	Нето тежина / Net weight	
Производствен објект / Manufacturing plant						

Дел II: Сертификување Part II: Certification	II. Информација за здравствена состојба / Health information	II.a. Референтен број на сертификат / Certificate reference number	II.b.
	II.1 Потврда за здравствената исправност / Public health attestation Јас, долупотпишаниот, изјавувам дека сум запознаен за релевантните одредби од Законот за безбедност на храната односно еквивалентните Регулации (ЕЗ) бр 178/2002, (ЕЗ) бр 854/2004 и (ЕЗ) бр 853/2004 и потврдувам дека жабјите батаци опишани погоре се произведени во согласност со тие услови, поточно дека тие / I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of the Law on food safety and/or equivalent Regulations (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004 and (EC) No 853/2004 and certify that the frogs' legs described above were produced in accordance with those requirements, in particular that they: <ul style="list-style-type: none"> - потекнуваат од објект(и) со имплементиран програм базиран на HACCP принципите во согласност со Законот за безбедност на храната односно еквивалентниот член 5 од Регулација (ЕЗ) бр 852/2004 / come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the HACCP principles in accordance with the Law on food safety and/or equivalent article 5 of Regulation (EC) No 852/2004, и/and - потекнуваат од жабји батаци кои биле искрварени, подготвени и, биле адекватно, изладени, замрзнати или преработени, пакувани и складирани на хигиенски начин во согласност со условите од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло односно еквивалентната Секција XI од Анекс III од Регулацијата (ЕЗ) бр 853/2004 / originate from frogs that have been bled, prepared and, where appropriate, chilled, frozen or processed, packaged and stored in a hygienic manner in accordance with the requirements of the Book of Rules on specific requirements for food of animal origin and/or equivalent Section XI of Annex III of Regulation (EC) No 853/2004, 		
Забелешки / Notes Дел I / Part I: <ul style="list-style-type: none"> - Рамка I.11: Место на потекло: име и адреса на објектот кој ги испраќа / Box reference I.11: Place of origin: name and address of the dispatch establishment. - Рамка I.15: Регистарски број (железнички вагони или контејнери и камиони), број на лет (авион) или име (брод). Посебно треба да се информира во случај на истовар или претовар / Box reference I.15: Registration number (railway wagons or container and lorries), flight number (aircraft) or name (ship). Separate information is to be provided in the event of unloading and reloading. - Точка I.20: се впишува вкупната бруто тежина и вкупната нето тежина / Box reference I.20: indicate total gross weight and total net weight. - Рамка I.23: Идентификација на контејнер/број на плomba: само каде што е возможно / Box reference I.23: Identification of container/seal number: only where applicable. - Рамка I.28: Тип на обработка: свежи, третирани / Box reference I.28: Treatment type: fresh, treated. Дел II / Part II: <ul style="list-style-type: none"> - Печатот и потписот мора да биде во боја различна од бојата со која е испечатен образецот / The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate. 			
Официјален ветеринар или официјален инспектор / Official veterinarian or official inspector			
Име (со големи букви) / Name (in capitals):		Професија и титула / Qualification and title:	
Дата / Date:		Потпис / Signature:	
Печат / Stamp:			